



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 9 февруари 1968
Скопје
Број 4

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 2,00 (200) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

31.

Врз основа на член 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор од 29 јануари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 јануари 1968 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈОТ ВО 1968 ГОДИНА

I

Економската политика и развојот на СР Македонија во 1968 година во основа ќе биде насочена кон натамошно интензивно остварување целите на реформата и задачите на среднорочниот план.

Остварувањето на овие цели, оценката за положбата и проблемите во стопанството и другите дејности во 1968 година ги наметнува како основни следните задачи:

- забрзување порастот на производството во услови на одржување на стабилност;
- решителен курс кон натамошно интензивирање и осовременување на стопанисувањето;
- зголемување реализацијата на стоките на домашниот, а особено на надворешниот пазар;
- остварување на такви односи во распределбата на доходот меѓу акумулацијата, личните доходи и другата потрошувачка, што ќе им соодветствуваат на потребите за проширување на материјалната основа за поинтензивен развој и на начелото личните доходи најдиректно да се поврзуваат со порастот на продуктивноста на трудот и деловните резултати;
- усогласување на буџетската и другите видови општа потрошувачка со движењата и резултати во стопанството;
- максимално ангажирање на сите носители на инвестиционата политика за целосно извршување на инвестиционите работи предвидени за 1968 година;
- интензивирање на реализирањето на програмата за обнова и изградба на Скопје, како и интензивна обнова и изградба на Дебар врз основа на усвоена програма;
- ефикасно реализирање на создадените можности за запослување на кадрите со оформено образование и здобие квалификацији и активирање на другите можности за зголемување на запосленоста.

II

1. Се оценува дека мерките на економската политика во 1968 година, како што се: подобрување условите за кредитирање на подготовките за извоз, зголемување на инвестиционата потрошувачка, мерките за поусогласен увоз на стоки, царинска заштита и регионално насочување на извозот и увозот, кредитирањето на опремата за извоз и за домашен пазар, наменско и поинтензивно користење на средствата за станбена изградба, проширување на користењето на штедните влогови за потрошувачки кредити, ќе го помогнат отварањето на процесот на динамизирање на производството и на другите текови на активноста во стопанството.

Производството што се очекува да се оствари од капацитетите што беа пуштени во работа кон крајот на 1967 година и што се очекува да се активираат во 1968 година, ќе има значајно влијание врз формирањето на општата стопа на пораст во индустријата и стопанството во целина.

Во 1968 година постојат реални основи за интензивирање на инвестиционата активност, што ќе има одраз врз потрошувачката и создавање простор за пожива општа активност.

Поаѓајќи од овие основи и другите претпоставки што се создаваат, во 1968 година реално може да се очекува подинамичен пораст на производството и на услугите отколку што е остварен во 1967 година.

Порастот на производството и услугите се оценува да достигне стопа од 5 до 6%.

Индустријата ќе има доминантно место во остварувањето порастот и во формирањето вкупната стопа на порастот во стопанството во 1968 година.

Значајно место во порастот и понатаму ќе има производството од земјоделството, особено во општественото стопанство.

Во другите области на стопанството се оценува дека ќе биде остварен забрзан пораст, посебно во градежништвото.

За реализацијата на очекуваниот пораст на производството од особено значење е и решавањето на проблемите во врска со обезбедувањето на адекватен третман во извозот и во кредитирањето на производството на тутунот; разрешувањето на проблемот на откупот и цената на волната; обезбедувањето на соодветна заштита на производството на челик, хемиската индустрија и определени земјоделски производи.

2. Само со решителна ориентација кон интензивирање на сите елементи на стопанисувањето, стопанството ќе може и натаму да држи чекор со процесите што се остваруваат во целата земја.

Оттука пресудно значење добива ориентацијата кон:

- забрзано остварување политиката за модернизација;
- прилагодување на производството кон потребите на домашниот и странскиот пазар;
- подигање степенот на организацијата на трудот и соодветна адаптација на кадровската структура;
- рационално насочување и користење на расположивите средства;
- широка ориентација кон користење на резултатите од научно-истражувачката работа и нејзино развивање;
- развивање на службите за пратење на движењето на трошоците, на пазарот, на развојните можности и перспективи;
- усовршување и доградување на интерните самоуправни акти на работните организации и друго.

Интергирањето на внатрешните фактори на развојот во стопанството реално треба да ја открива потребата од поврзување со другите стопански организации, банките, научно-истражувачките, образовните и другите институции.

Ваквиот развој треба да им даде нови импулси на процесите на интеграцијата, особено во електро-стопанството, металната, хемиската, текстилната и

градежната индустрија, во земјоделството, а посебно во винарството и овоштарството, дрвната индустрија и шумарството, друмскиот сообраќај, во прометот и банкарството.

Иако носители на интеграцијата се стопанските организации, неопходно е таа да се поддржи и поттикнува и од сите други носители на стопанската активност, вклучувајќи ги и општествено-политичките заедници.

3. Динамизирањето на производството во 1968 година истовремено претпоставува значително повисок пораст на реализацијата од производството. На тој начин треба да отпочне и процесот на нормализирање нивото на залихите.

За поуспешно остварување задачите во областа на реализацијата и преманувањето проблемот на прекумерните залихи, покрај другото, ќе треба:

— да се оствари поголема деловна соработка меѓу работните организации од производството и од областа на внатрешниот и надворешниот промет во заедничкото решавање на проблемите, во кредитирањето на производството, истражувањето на пазарите, прифаќањето на залихите, снабдувањето со материјали за репродукција и слично;

— трговијата да стане поактивен фактор меѓу производството и потрошувачката и сè повеќе да се вклучува во процесот на општествената репродукција, ангажирајќи се и во процесот на производството;

— вредноста на залихите да се сведе на реална комерцијална цена;

— решавањето пласманот на залихите на тунот претставува посебен проблем и ќе бидат потребни натамошни напори за неговото решавање во рамките на веќе преземените и предложените мерки;

— напорите на стопанските организации за обезбедување на производството и реализацијата треба да бидат многу повеќе ориентирани кон натамошно вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот.

Во таа смисла, покрај зголемувањето на извозот на стоки и забрзување на неговата динамика, ќе треба да се афирмира и проширувањето на другите форми на деловна соработка, а особено производството во кооперација.

Извозот на стоки и во 1968 година треба да оствари значајно повисока стопа на пораст од порастот на производството.

Во 1968 година надворешната трговска размена ќе се остварува во мошне сложени меѓународни економски услови. Поради тоа, републичките органи треба постојано да ги следат движењата и проблемите и да предлагаат мерки кои ќе овозможат брзо приспособување механизмот на размената; селективна заштита на домашното производство кое има услови за побрзо вклопување во меѓународната поделба на трудот и натамошен развој; отстранување на царинските и други бариери на некои пазари, како и обезбедување регионално насочување на извозот и увозот.

Ефикасното совладување на овие проблеми е најтесно поврзано со натамошното развивање и осовременување на надворешно-трговската мрежа и особено нејзиното кадровско екипирање.

Во спроведувањето на кредитно-монетарната политика деловните банки треба да обезбедат поголем степен на ориентација кон обезбедување поголема мобилност и рационалност во користењето на расположивиот кредитен потенцијал, како и поголема селективност во кредитната политика, за поеластично прилагодување кон потребите на стопанството.

Треба да се воспостават потесни врски и да се обезбеди поголем степен на деловна соработка меѓу деловните банки и стопанските организации и да се забрза процесот на интеграцијата на деловните банки.

Забрзувањето циркулацијата на средствата и примената на мерките за ликвидирање на дел од

меѓусебните побарувања, треба да овозможи со постојниот кредитен потенцијал во најголема мерка да се покријат редовните потреби на стопанството во обртни средства.

Врз создадените основи треба да се обезбеди динамичен пораст на потрошувачките кредити и да се влијае врз проширувањето на потрошувачката и забрзување реализацијата на стоките за широка потрошувачка.

Во овие рамки треба да се овозможи средствата што се создаваат од штедните влогови да се користат и од работните организации за продажба стоки на кредит.

Работните организации за оваа цел треба да ги ангажираат и сопствените средства.

Треба да се вложат максимални усилби за целосно вклучување на стопанството во искористување мерките на кредитната политика за кредитирање подготвката на производството за извоз. Врз оваа основа се создаваат можности за обезбедување на додатни средства за пораст на кредитниот потенцијал.

Посебно, врз истата основа, треба да се продолжи барањето на решенија за тунот, кој ангажира голем дел од кредитниот потенцијал на деловните банки.

Работните организации неопходно е во поголема мера да ги користат и можностите што се создаваат за кредитирањето извозот на опрема.

4. По извршената прераспределба на доходот во 1967 година и проблемите што таа ги предизвика, се јавува потреба од потемелни оценки во поглед на односите во распределбата во целина и нејзиното усогласување со реалните можности што произлегуваат од порастот на националниот доход, од постигнатите ефективни резултати, реалните потреби на долгорочниот развој од порационално искористување на расположивите средства и од другите основи на економски оправданите сразмери.

Во рамките на овие општи начела и насоки, веднаш треба да се преземат мерки со кои да се обезбеди максимално усогласување движењето на личните доходи со движењата на продуктивноста на трудот и реално остварените деловни резултати.

Решавањето проблемот на загубите треба да биде задача на самите работни организации.

Интервенција на Републиката во покривањето на загубите може да се врши само во рамките на расположивите средства на Фондот за заеднички резерви и врз соодветни критериуми што ќе ги утврди Фондот.

За остварувањето на задачите на среднорочниот план, од особено значење е и редовното извршување на обврските по основ на стасаните ануитети.

5. Расходите на буџетите и на другите фондови на општата потрошувачка, што се алиментираат од придонеси на личните доходи треба да се усогласат со реалните можности што се создаваат со движењето на материјалното производство.

Во таа насока во 1968 година треба да се обезбеди вкупното оптоварување по основ на придонеси од личните доходи од работен однос за буџетите на општините и Републиката, за образование, за непосредна детска заштита и детски додатоци, за инвалидско и пензиско осигурување и за здравствена заштита, да изнесува 26%.

При распределбата на расположивите средства треба да се води политика на создавање резерви кои, меѓу другото, ќе овозможат нормално финансирање на потребите.

Во рамките на средствата што се издвојуваат во корист на буџетите и фондовите за образованието, треба да се создаваат можности за натамошно проширување на материјалната основа на образованието.

При распределбата на средствата со кои ќе располагаат заедниците за финансирање на образованието и воспитувањето, треба да се обезбедат по-

хармонични односи меѓу личните доходи, тековните материјални трошоци и инвестициите.

Во дел од вонстопанските области ќе треба да се забрза решавањето на прашањето од областа на општествено-економските односи и системот на финансирањето. Ова посебно се однесува на комплексот на социјално здравствената заштита, културата, заштитата на децата, физичката и техничката култура.

За обезбедување на ефикасна и рационална здравствена заштита на населението, неопходно е натамошно усовршување на организацијата на здравствената служба поради нејзиното функционално поврзување и усогласување со општествено-економскиот систем.

За стабилизација на потрошувачката и нормално работење на фондовите за социјално осигурување, потребно е да јакнат резервите на фондовите и усогласување на приходите и расходите.

Треба да се проучуваат и изградуваат пофункционални односи меѓу вонстопанските дејности и самото стопанство.

Пристапот во решавањето на овие проблеми треба да поаѓа од интензивирање и рационализирање на нивниот развој.

6. Усвоените становишта во Федерацијата по однос на извршувањето на обврските кон стопански недоволно развиените републики и краишта, заедно со поголемото ангажирање на средствата на самото стопанство, претставуваат реална основа за интензивирање на инвестиционата активност.

Републичките органи треба да се ангажираат за редовното извршување на утврдените обврски на Федерацијата и специјализираните банки во 1968 година.

Расположивите средства за инвестиции претежно треба да се насочат на вложувања во основни средства.

По намена, тежиштето на инвестиционата активност и во 1968 година ќе биде на остварувањето политиката и задачите предвидени во Општествениот план за развојот на СР Македонија до 1970 година. Ќе се забрза процесот на модернизацијата и реконструкцијата на постојното стопанство и ќе се преземат мерки за редовно остварување на предвидената програма за инвестиции кај објектите во изградба, а во рамките на расположивите средства.

Создадените услови за поголемо ангажирање на средствата за станбена изградба и нивното наменско користење, треба да овозможат забрзана изградба на станови, за што е неопходно да се преземат и соодветни организациони и други оперативни мерки.

Истовремено треба да се забрзаат работите и во реализирањето на програмата за обнова и изградба на Скопје.

Во најскоро време треба да се донесе програма за обнова и изградба на Дебар и да се вложат максимални усилби за нејзиното целосно извршување во што покус рок.

Работните организации и банките треба да вложуваат усилби за привлекување на средства од другите краишта во земјата. Соодветните органи треба да се ангажираат во проучувањето и предлагањето на мерки што ќе ги поттикнат овие процеси.

Едновремено усилбите треба да бидат насочени и кон привлекување на средства од странство.

За таа цел треба да се разработи јасна платформа и да се постигне повисок степен на оперативна мобилност. Извесни отворени прашања, како што се гаранциите, отплатите на странските кредити, царините и друго, треба што поскоро да се решат во заедница со Федерацијата.

7. Поаѓајќи од неопходноста за обезбедување услови за поефикасно стопанисување и за поставилни движења во продуктивноста на трудот, треба да продолжат усилбите за зацврстување зависноста меѓу движењата во запосленоста и стопанскиот развој.

Очекуваниот пораст на производството треба да биде постигнат со натамошно зголемување продуктивноста на трудот и определен пораст на запосленоста.

Треба да се вложуваат максимални напори младите стручни кадри со завршено соодветно образование и здобиени соодветни квалификации да се вклучат во работата. За таа цел што поскоро треба да се донесат соодветните законски и други акти.

Во исто време треба да се продолжат и да се засилаат напорите за изнаоѓање решенија за динамизирање на запосленоста воопшто.

Треба да се пропишат посебни стоеци на придонеси од личните доходи за разните облици на дополнителна работа (за работата на пензионерите, за работата по договорен однос и сл.) и на тој начин да се издначат условите на општественото оданочување на личните доходи по овој основ и по основ на работа во редовно работно време.

Треба да продолжат напорите и да се преземат мерки за натамошно усогласување на законските прописи и извршување на заклучоците кои се веќе усвоени, за создавање поголеми можности за ангажирање на работноспособното население врз основа на личен труд.

III

Извршниот совет и републичките органи постојано ќе ги следат тековите на очекуваниот развој и движењата, а по потреба ќе предлагаат и ќе преземаат соодветни мерки за реализација на оваа политика. Тоа особено, доколку не се остварува очекуваната динамика на развојот, доколку дојде до нарушување во односите во прерасподелбата на доходот, посебно во однос на личните доходи и општата потрошувачка, доколку дојде до застој во извозот, до застојување на инвестиционата активност, и доколку не се исполни очекуваното запослување на младите стручни кадри и не се остварат другите елементи на економската политика, кои се од посебно значење за општиот развој на Републиката.

Работните организации, Стопанската комора, банките, општинските собранија и другите носители на активност, треба целосно да се вклучат во реализацијата на задачите на економската политика, во делокругот на нивните надлежности.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 79

29 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

32.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет за 1968 година.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година.

У. бр. 12

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1968 година содржи:
 Приходи од динари 277.637.060
 Распоредени приходи од динари 276.192.000
 Резервен фонд од динари 1.445.260

Член 2

Средствата распоредени за посебни намени што ги извршуваат републичките органи непосредно ќе се користат врз основа на одделна сметка што ја донесува старешината на органот.

Средствата распоредени за посебни намени, што не ги извршуваат органите непосредно, ќе се користат врз основа на програми и писмени договори што врз основа на тие програми со корисниците на средствата ќе ги склучат републичките органи — носители на тие средства. По еден примерок од склучените договори му се доставува на Републичкиот секретаријат за финансии во срок од 1 месец по склучувањето.

Програмите од претходниот став ги утврдува старешината на органот — носител на средствата.

Член 3

Ако во текот на извршувањето на буџетот се утврди дека средствата распоредени за посебни намени не ќе бидат делумно или во целина потрошени, Извршниот совет може непотрошените средства, да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 4

Приходите што ги остваруваат републичките органи од вршење на технички, сметководствени, административни и слични услуги на работните и други организации, како и на општините, ќе се користат за вршење на редовната дејност.

Член 5

Со наменските средства во раздел 43 позицијата 217 „партиципација во отстранувањето причините за смртноста кај доенчињата“, ќе располага Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика, во согласност со Акционата програма за отстранување на причините за смртноста кај доенчињата.

Член 6

Од остварените приходи на Републичкиот буџет, намалени за износот на дадените дополнителни средства и наменски дополнителни средства на општините, се издвојува и се распоредува во:

— Републичкиот резервен фонд	1,00%
— Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности	2,01%
— Републичкиот фонд за научно истражувачка работа	3,35%
— Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност	2,42%
— Републичкиот фонд за помагање дејностите на општествените организации	7,73%
— Републичкиот фонд за социјални установи	0,31%

Во средствата на фондовите обезбедени со претходниот став се вклучени и средствата за отплатување на ануитетите по кредитите што ги склучила Републиката за потребите на тие фондови.

Член 7

Со средствата предвидени во Раздел 44 „Нестопански инвестиции“ ќе располагаат:

- по позицијата 224 Собранието на Социјалистичка Република Македонија;
- по позицијата §18 Советот за иселенички прашања на Извршниот совет;
- по позицијата 219, 220, 221 и 222 Републичкиот секретаријат за финансии, и
- по позицијата 223 Републичкиот завод за статистика.

Член 8

Со средствата предвидени во Раздел 46 „Надоместоци за исхрана на работниците запослени во Републичките органи“ ќе располага Извршниот совет.

Со средствата предвидени во Раздел 47 „Обврски по буџетот од поранешните години“ ќе располага Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 9

Приходите на Републичкиот буџет за 1968 година и нивниот распоред по основни намени се утврдуваат со Билансот на приходите и општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1968 година во следните износи:

I

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Класификационен број		П Р И Х О Д И			И з н о с	
1	2	П Р И Х О Д И		3	4	5
на формата на приходи	на подформата на приходи	П Р И Х О Д И		на подформата на приходи	Вкупен на формата на приходи	
ВИД 1. ПРИДОНЕСИ						
11		Придонес од личниот доход од работен однос:				
	111	— Придонес од личниот доход од работен однос		14.100.000		
	112	— Учество во приходите од придонесот од личниот доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница		12.340.000		26.440.000
12		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност:				
	121	— Придонес од личниот доход од земјоделска дејност		5.120.000		5.120.000
		Вкупно видот 1. придонеси				31.560.000
ВИД 2. ДАНОЦИ						
21		Данок на промет				
	215	Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало		33.670.000		33.670.000
		Вкупно видот 2. даноци				33.670.000

1	2	3	4	5
		ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ		
62		Други разни приходи	500.000	500.000
		Вкупно видот 6. приходи на органите и други разни приходи		500.000
		ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА		
71		Општи дополнителни средства:		
	712	— Општи дополнителни средства во определен износ	199.740.000	
72		Наемски дополнителни средства:		
	722	— Наемски дополнителни средства во определен износ	11.667.060	211.407.060
		Вкупно видот 7. дополнителни средства		211.407.060
		ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА		
92		Наплатени приходи од поранешните години	500.000	500.000
		Вкупно видот 9. пренесени средства		500.000
		ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУ- ВАЊЕ (ВИДОВИ 1 ДО 9)		277.637.060

II

Класификационен број			Износ	
на распо- редната група	на распо- редната подгрупа	ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	на распо- редната подгрупа	на распо- редната група
1	2	3	4	5
		ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО		
01—2		Средства распоредени во определен износ (освен за ин- вестиции)	54.000	54.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 01.		54.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ		
02—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		4.838.000
02—2		Средства распоредени во определен износ:		
	02—2—1	— за редовната дејност	721.780	
	02—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	357.000	1.078.780
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 02.		5.916.780
		ОСНОВНА НАМЕНА 03. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
03—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи		6.410.000
03—2		Средства распоредени во определен износ:		
	03—2—1	— за редовната дејност	3.272.000	
	03—2—2	— за посебни намени	1.764.000	5.036.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 03.		11.446.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ		
04—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи		447.000
04—2		Средства распоредени во определен износ:		
	04—2—1	— за редовната дејност	2.663.000	
	04—2—2	— за посебни намени	20.566.175	23.229.175
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 04.		23.676.175
05—2		Средства распоредени во определен износ:		
	05—2—2	За посебни намени	3.304.000	3.304.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 05.		3.304.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
07—2		Средства распоредени во определен износ:		
	07—2—1	— за редовната дејност	48.688.600	
	07—2—2	— за посебни намени (освен инвестиции)	18.221.000	
	07—2—3	— за намените што не можат да се распоредат според други основни намени	1.575.000	68.484.600
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 07.		68.484.600
		ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
9—2		Средства распоредени во определен износ	93.992.290	93.992.290
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 09.		93.992.290

1	2	3	4	5
	ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
10—2	Средства распоредени во определен износ		39,118.735	39,118.735
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 10.			39,118.735
	ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ			
13—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи			11,184.000
13—2	Средства распоредени во определен износ		3,000.000	3,000.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 13.			14,184.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
14—2	Средства распоредени во определен износ:			
14—2—21	— за текушти вложувања		2,148.220	
14—2—22	— за отплати на ануитети		5,427.000	7,575.220
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 14.			7,575.220
	ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
16—2	Средства распоредени во определен износ:			
16—2—21	— за текушти вложувања		4,040.000	4,040.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 16.			4,040.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ			
17—2	Средства распоредени во определен износ:		400.000	400.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 17.			400.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД			
18—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи			1,445.200
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 18.			1,445.200
	ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА)			
19—2	Средства распоредени во определен износ:		4,000.000	4,000.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 19.			4,000.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНА НАМЕНА 01 ДО 19)			277,637.060

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 10

Распоредот на приходите на Републичкиот буџет за 1968 година во износ од 253.312.800.— динари по носители, корисници и поблиски намени, во рамките на општиот распоред на приходите од претходниот член на овој закон е извршено во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1968 година, кој е отпечатен како додаток на „Службен весник на СР Македонија“, бр. 4/68 г. и е составен дел на овој закон.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

ПРЕГЛЕД

на распоредените приходи во процент од одделни приходи на Републичкиот буџет за 1968 година

Ред. број	НАЗИВ НА ФОНДОТ	Процент на учество во приходите	Износ на издвоените средства во фондот
1.	Резервен фонд на СР Македонија	1,00	1,445.260
2.	Републички фонд за унапредување на културните дејности	2,01	2,910.000
3.	Републички фонд за научно истражувачка работа	3,35	4,838.000
4.	Републички фонд за унапредување на издавачката дејност	2,42	3,500.000
5.	Републички фонд за помагање дејностите на општествените организации	7,73	11,184.000
6.	Републички фонд за социјални установи	0,31	447.000
	ВКУПНО:	16,82	24,324.260

33.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во инвестиционата изградба на претпријатието рудници и железарница „Скопје“, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 јануари 1968 година.

У. бр. 7

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“

Член 1

Во Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во инвестиционата изградба на Претпријатието рудници и железарница „Скопје“ — („Службен весник на СРМ“, бр. 24/66), во членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Договорот за кредит за учеството на Републиката, утврдено со овој закон, ќе го склучи со Стопанската банка — Скопје Републичкиот секретар за финансии, под следните услови:

— срок на отплата на кредитот од најмалку 20 години; и

— интересна норма до 3% годишно“.

Отплатувањето на кредитот од претходниот член ќе се врши од средствата на Претпријатието рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Динамиката на користење на средствата од членот 1 на овој закон ќе биде усогласена со користењето на средствата одобрени од Југословенската инвестициона банка односно Федерација“.

Член 3

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

34.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање придонес од личен доход од земјоделска дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 јануари 1968 година.

У. бр. 8

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Заради нормализирање на отежнатите услови за вршење на земјоделска дејност предизвикана со земјотресот од 30 ноември 1967 година, се овластуваат собранијата на општините Дебар, Гостивар, Кичево, Охрид и Струга на седниците на своите собори, да можат да пропишат ослободување од плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност за 1968 година.

Член 2

Ослободувањето од претходниот член може да биде целосно или делумно во зависност од степенот на општеноста на одделни подрачја односно населени места во општината. Овие подрачја односно населени места ги утврдува собранието на општината на седницата на своите собори.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

35.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ДЕЛОТ ОД ЈАДРАНСКОТ ПАТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на делот од Јадранскиот пат на територијата на Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 јануари 1968 година.

У. бр. 9

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ДЕЛОТ ОД ЈАДРАНСКИОТ ПАТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА****Член 1**

Во Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на делот од Јадранскиот пат на територијата на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 24/56), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Договорот за кредит за учество на Републиката утврдено со овој закон, со Стопанската банка — Скопје, ќе го склучи Републичкиот секретар за финансии, под следните услови:

- срок на отплата на кредитот 30 години; и
- интересна норма до 2% годишно.“

Член 2

Во член 4 зборовите: „ќе ги извршува Републичкиот фонд за патишта“ се заменуваат со зборовите: „ќе се извршуваат од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството“.

Член 3

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: „Евентуалното пречекорување на вкупната вредност на инвестиционите работи на довршување изградбата на делот од Јадранскиот пат на територијата на Републиката го обезбедува Социјалистичка Република Македонија од средствата за инвестиции во стопанството“.

Член 4

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

36.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД СЛУЖБАТА ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

Се прогласува Законот за обезбедување средства на општините за финансирање на дел од службата за јавна безбедност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година.

У. бр. 10
31 јануари 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД СЛУЖБАТА ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ****Член 1**

Со овој закон на општините им се обезбедуваат средства од Буџетот на Социјалистичка Република Македонија за финансирање на дел од трошоците за службата на јавната безбедност.

Член 2

Средствата за 1968 година се обезбедуваат на општините во следните износи:

(во динари)

1. Берово	597.505
2. Битола	2.286.387
3. Брод	295.470
4. Валаандово	312.875
5. Виница	293.176
6. Гевгелија	1.666.180
7. Гостивар	1.324.728
8. Дебар	555.383
9. Делчево	694.823
10. Демир Хисар	285.716
11. Идадија	3.871.603
12. Кавадарци	634.161
13. Кале	3.871.604
14. Кисела Вода	3.871.603
15. Кичево	919.621
16. Кочани	642.415
17. Кратово	422.672
18. Крива Паланка	850.572
19. Крушево	308.364
20. Куманово	1.488.954
21. Неготино	427.127
22. Охрид	1.341.614
23. Прилеп	1.544.433
24. Пробиштип	326.462
25. Радовиш	532.064
26. Ресен	776.858
27. Св. Николе	508.358
28. Струга	1.144.225
29. Струмица	1.334.470
30. Тетово	1.263.487
31. Титов Велес	1.559.987
32. Штип	1.165.858

Член 3

Средствата обезбедени на општините од претходниот член во периодот од 1969 до 1970 година, ќе се зголемуваат со стопа соодветна на стопата на порастот на дополнителните средства на Социјалистичка Република Македонија од средствата на сојузниот буџет.

Како основица за зголемување на средствата од претходниот став, ќе се земе износот на средствата од претходната година.

Член 4

Овој закон влегува во сила од наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од член 2 ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година.

37.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА ГОСТИВАР—ЗАЈАС—КИЧЕВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на пругата Гостивар—Зајас—Кичево, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 јануари 1968 година.

У. бр. 11
31 јануари 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА ГОСТИВАР—ЗАЈАС—КИЧЕВО

Член 1

Во Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на пругата Гостивар—Зајас—Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 24/66), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Договорот за кредит за учество на Републиката, утврдено со овој закон, со Стопанската банка — Скопје ќе го склучи Републичкиот секретар за финансии под следните услови:

- срок на отплата на кредитот 25 години; и
- интересна норма до 3% годишно“.

Член 2

Во членот 4 по зборот „Републиката“, точката се брише и се додаваат зборовите „и ќе се отплаќуваат од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството“.

Член 3

По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б кои гласат:

„Член 4-а

Евентуалното пречекорување на вкупната вредност на инвестиционите работи на довршување на пругата Гостивар—Зајас—Кичево, го обезбедува Социјалистичка Република Македонија од средствата за инвестиции во стопанството.

Средствата од претходниот став Републиката ќе ги даде како кредит на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, под услови што ќе бидат утврдени со одлука на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Железничкото транспортно претпријатие — Скопје може да користи средства од сопствени извори наместо кредит во смисла на претходниот став.

Член 4-б

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 8.118.000 динари („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66)“.

Член 4

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

38.

Врз основа на член 14 од Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 јануари 1968 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ЗА II ПОЛОВИНА НА 1966 ГОДИНА

I. Се дава согласност на Одлуката за определување придонес за службите за заеднички работи за II половина на 1966 година на Републичката заедница за работите на запослувањето број 01-750/1967 од 6-XII-1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10
31 јануари 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

39.

Врз основа на член 167 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 135 алинеа 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, — Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

1. Се образува Економски совет (Совет) како самостојно стручно советодавно тело на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Советот дава, по барање од Собранието и Извршниот совет или по сопствена иницијатива, мислења и предлози по начелни прашања од интерес за стопанскиот систем и стопанската политика, како и по нацрти на одделни закони и други поважни прописи и општи акти од значење за општествено-економските односи.

3. Советот го сочинуваат претседател и членови што ги именува Републичкиот собор од редот на истакнатите научни и стручни работници од областа на стопанството и економските науки.

Претседателот и членовите на Советот се именуваат за време од четири години, а можат по истекот на ова време да бидат повторно именувани.

Претседателот и членовите на Советот можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се именувани.

4. На седниците на Советот можат, по заклучок на Советот или по покана од претседателот, да изнесуваат свои мислења по определени прашања што се на дневен ред на седницата и лица што не се членови на Советот.

5. Претседателот на Советот за работата во Советот има право на надоместок што го определува Административната комисија на Собранието на СРМ.

6. Членовите на Советот и лицата што учествуваат во неговата работа по заклучок на Советот или по покана од претседателот на Советот, имаат право на надоместок за учеството на седниците на Советот и за извршувањето на одделни задачи од делокругот на Советот, како и право на надоместок.

сток на патните трошоци кога патуваат заради учество на седница на Советот или заради извршување на други задачи за потребите на Советот.

Висината на надоместоците од претходниот став ја определува Административната комисија на Собранието на СРМ.

7. Советот донесува свој деловник.

8. Средствата за работа на Советот се обезбедуваат одделно во претсметката на Собранието на СРМ.

9. Вршењето на административните работи на Советот го обезбедуваат службите на Собранието.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 147/67

31 јануари 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

✓ 40.

Врз основа на член 167 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 135 алинеа 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, — Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПРАВЕН СОВЕТ

1. Се образува Правен совет (Совет) како самостојно стручно советодавно тело на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Советот дава, по барање од Собранието и Извршниот совет или по сопствена иницијатива, мислења и предлози по начелни прашања од (уставниот и) правниот систем, како и мислења по одделни нацрти на закони и други поважни прописи и општи акти на Собранието и Извршниот совет од становиштето на уставниот и правниот систем.

3. Советот го сочинуваат претседател и членови што ги именува Републичкиот собор од редот на истакнатите научни и стручни работници од областа на правото.

Претседателот и членовите на Советот се именуваат за време од четири години, а можат по истекот на ова време да бидат повторно именувани.

Претседателот и членовите на Советот можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се именувани.

4. На седниците на Советот можат, по заклучок на Советот или по покана од претседателот да изнесуваат свои мислења по определени прашања што се на дневен ред на седницата и лица што не се членови на Советот.

5. Претседателот на Советот за работата во Советот има право на надоместок што го определува Административната комисија на Собранието на СРМ.

6. Членовите на Советот и лицата што учествуваат во неговата работа, по заклучок на Советот или по покана од претседателот на Советот, имаат право на надоместок за учество на седниците на Советот и за извршувањето на одделни задачи од делокругот на Советот, како и право на надоместок на патните трошоци кога патуваат заради учество на седница на Советот или заради извршување на други задачи за потребите на Советот.

Висината на надоместоците од претходниот став ја определува Административната комисија на Собранието на СРМ.

7. Советот донесува свој деловник.

8. Средствата за работата на Советот се обезбедуваат одделно во претсметката на Собранието на СРМ.

9. Вршењето на административните работи на Советот го обезбедуваат службите на Собранието.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 148/67

31 јануари 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

✓ 41.

Врз основа на член 34 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. За претседател на Републичката комисија за културни врски со странство (Комисијата) се именува Владо Малески, писател.

2. За потпретседател на Комисијата се именува Анте Поповски, писател.

3. За членови на Комисијата се именуваат:
— Академик проф. д-р Благоја Попов, ректор на Универзитетот во Скопје;

— Борис Петковски, директор на Музејот за современа уметност — Скопје;

— д-р Блаже Ристевски, директор на Институтот за фолклор;

— Димче Стојановски — Мире, претседател на Републичкиот фонд за финансирање на општествените организации;

— Драган Бојаџиев, музиколог РТВ Скопје;

— Драгољуб Будимовски, главен и одговорен уредник на „Нова Македонија“;

— Душан Црвенковски, директор на издавачкото претпријатие „Култура“;

— Жамила Колономос, претседател на Републичкиот совет за грижи и воспитување на деца;

— Живко Василевски, претседател на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности на СРМ;

— Кирил Алексовски, претседател на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност на СРМ;

— Кочо Битољану, пратеник во Републичкиот собор;

— Марика Хаџипецева, директор на Заводот за заштита на културните споменици во Скопје;

— д-р Милан Гурчинов, професор на Филозофскиот факултет;

— Неџати Зекирија, писател;

— Проф. д-р Петро Јанура, професор на Филозофскиот факултет;

— Ристо Петановски, шеф на службата за научно-истражувачка работа при Стопанската комора на Македонија;

— Спасе Куљан, директор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа;

— Томислав Чокревски, републички секретар за образование, наука и култура;

— Томе Момировски, писател.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 150/67

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

42.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

1. За судија на Округниот стопански суд во Битола се избира Благоја Петровски, порано заменик окружен јавен обвинител во Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 11

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

43.

Републичкиот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ, на своите седници одржани на 18 и 19 декември 1967 година, го разгледаа материјалот „Извршување на модернизацијата и реконструкцијата на стопанството во СР Македонија“, на врз основа на чл. 158 ст. 1 и 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, на своите седници одржани на 29 јануари 1968 година ги донесоа следните

ЗАКЛУЧОЦИ

I

Модернизацијата и реконструкцијата, како широк комплекс на разни компоненти, се од посебно значење за општиот развој на стопанството и егзистенцијата и напредокот на секоја одделна стопанска организација поради кое потребни се натамошни напори, пред сè од самите стопански организации, а исто така и од страна на соодветните општествени органи, научно-истражувачки и други институции.

Модернизацијата, реконструкцијата и проширувањето на постојните капацитети во стопанството е една од основните задачи утврдени во Општествениот план за развој на СР Македонија во периодот од 1966 до 1970 година. Со извршувањето на овие процеси се очекува општо осовременување на стопанството.

Во досегашниот двогодишен период на извршување на оваа задача од Општествениот план, стопанските организации вложиле напори во барање на кооперации и изработка на програми, осовременување на стопанисувањето и во обновата на средствата за производството, во подобрувањето на кадровскиот состав за примена на науката во производните процеси и друго. Меѓутоа, овие напори не се адекватни на потребите и можностите. Некои стопански организации модернизацијата и реконструкцијата ја засновуваат врз стари програми, кои ги немаат преиспитано и ревидирано, според барањата на новите услови на стопанисување. Некои стопански организации со извршените реконструкции во овој период не ги постигнаа очекуваните резултати содржани во инвестиционите програми. Освен тоа, во истражувањата и изготвувањето на документацијата често се пристапува и со недоволно проучени барања на пазарот, се врши задржување на асортиман без обезбедена перспектива како и на технологијата или опрема која веќе станува несвремена и сл.

Во низа стопански организации, досегашните напори за модернизација често беа сфаќани еднострано, настојувајќи, главно за техничко-технолошки иновации, а запоставувајќи ги другите потреби и можности, како што се: осовременувањето организацијата на работата, подобрувањето на кадровската структура, во прв ред со високо-стручен кадар, примена на резултатите од научно-истражувачката работа, развивање и зајакнување на аналитичките и развојните служби во стопанската организација, што сè претставува еден комплекс на поимот модернизација.

Предвидувањата на инвестициите за модернизација и реконструкција на стопанството во СРМ во периодот од 1966 година до 1970 година се извршуваат со извесно заостанување. Тоа произлегува од следното: слаба доходност и акумулативност на некои стопански организации, особено во областа на индустријата и сообраќајот, потоа од замрзнатите средства во залихи, од неадекватната распределба на доходот кај некои стопански организации, од недоволниот прилив на средства од Федерацијата, од неповолната кадрoвска структура и заостанатата организација на работата во низа стопански организации, отсуство на ефикасни аналитички и развојни служби и сл. што доведува во практиката процесите на модернизацијата и реконструкцијата да се одвива со темпо кое не задоволува.

Во досегашната кредитна политика деловните банки не се придржуваат за пропорциите на инвестиционите вложувања во модернизацијата и реконструкцијата според предвидувањата во среднорочниот план, поради иситнетата мрежа на банките особено во поглед на ангажирање на кредитните потенцијали, така што и ова придонесе обемот и динамиката на зафатите во оваа област да заостануваат. Задоцнувањето со распишувањето на конкурсите како и самите критериуми и услови во нив за знатен број стопански организации се мошне неповолни, така што придонесува за бавното одвивање процесот на модернизацијата.

Во извршувањето на предвидената динамика и обемот на реконструкциите посебен проблем претставува и неблаговременото и недоволно обезбедување на потребните девизни средства.

Не задоволува ни досегашното одвивање на интеграционите процеси кои би овозможиле во окрупнетото производство да се изврши најповолен избор на асортиманот со адекватната специјализација на производните капацитети и врз таа основа да се вршат зафати во областа на модернизацијата и реконструкцијата, со воведување на најсовремени техничко-технолошки решенија.

Прашањето уште повеќе го усложнува отсуството на долгорочни програми за развој на одделни групации и гранки на стопанството на Републиката.

II

1. Стопанските организации, како основи носители на модернизацијата и реконструкцијата во сегашните услови на стопанисување, треба да станат поактивни не само во подготовките, туку и во финансирањето на модернизацијата со обезбедување на доволно свои средства за учество на деловните банки. Во врска со тоа, во политиката на распределбата органите на самоуправањето треба порешително да се стремат кон создавање на сопствена материјална база за сигурна егзистенција и за натамошен свој развикот.

Сопствените средства на стопанските организации претставуваат еден од основните предуслови за посигурно реализирање на проектите за модернизација и реконструкција.

2. Стопанските организации треба што побрзо да се ориентираат кон таква производна ориентација што ја диктираат претходните истражувања на пазарот.

За оваа цел потребно е натамошно поинтензивно меѓусебно поврзување и договарање на стопанските организации во усовршување на производството, поделба на работата и кооперацијата. Во оваа смисла интеграционите зафати треба порешително да се ориентираат кон деловно поврзување не само со напредните стопански организации во земјата, туку и со реномираните фирми од странство.

3. За поефикасно извршување на модернизацијата и реконструкцијата, покрај другото, потребно е да се пристапи кон изработка на програми за долгорочен развој на производствените, прометните и услужните дејности и групации, какви што сега се уште ги нема. За таквите програми потребно е стопанските организации во организацијата на Стопанската комора на Македонија и со соработка на Извршниот совет да пристапат кон проучување.

4. Во процесот на модернизацијата стопанските организации решително треба да пристапат кон запослување на стручните кадри со потребните профили и кон создавање можности за афирмација на стручните квалитети на кадрите на соодветните работни места. Овие процеси налагаат и реструктурирање на образовните институции за формирање на такви квалификации какви што бара современото стопанисување.

5. Стопанските организации, особено поголемите, треба повеќе отколку досега материјално и кадровски да ги организираат и зајакнат развојните служби како и да се ориентираат кон соработка со слични служби во нашето подрачје во поразвиените републики и во странство.

За да се обезбеди континуирана и ефикасна примена на научните истражувања во стопанската практика би требало стопанските организации и научно-истражувачките институти да станат во меѓусебни постојани деловни врски, па дури и на тој начин што институти би партиципирале во распределбата на доходот на претпријатијата со тоа да го сносат и евентуалниот ризик од неуспехот.

6. Деловните банки во својата кредитна политика треба да се придржуваат за пропорциите на инвестиционите вложувања, предвидени во среднорочниот план за да се обезбеди извршување на предвидениот обем и динамика на зафатите за модернизација и реконструкција. Банките треба да вложуваат напори за зголемување на своите кредитни потенцијали за пошироки зафати.

За ефикасно извршување на своите задачи деловните банки треба да се модернизираат и адаптираат преку интеграција, преку комплетирање со високостручен кадар, преку ангажирање на специјализирани истражувачки институции во земјата и странство и слично. Банките треба да се јавуваат како партнери заедно со стопанските организации, влегувајќи во двостран деловен однос, а не само еднострано кредитирање, учествувајќи

и во евентуалните ризици, преку ангажирањето уште во фазата на програмирањето, па преку изведувањето на зафатите, се до нивното полно реализирање.

Исто така, банките треба да ги спазуваат предвидените пропорции во билансите на средствата со кои располагаат и да обезбедат средства предвидени за модернизација по обем и динамика да бидат употребени за намена. Конкурсите за одобрување на кредити за модернизација и реконструкција треба да бидат благовремено распишувани.

Деловните банки во својата кредитна политика покрај настојувањата да обезбедат оптимализација, специјализација, интеграција, соодветна кадровска струка, производствена ориентација на асортиманот и слично треба да настојуваат во секој одделен зафат да се постигнат и најоптимални економски ефекти, т.е. што поголема продуктивност, рентабилност, доходност, акумулативност и слично.

За извршувањето на модернизацијата и реконструкцијата по предвидената динамика и обем деловните банки и стопански организации ќе треба да вложуваат напори за обезбедување на девизни средства и преку ангажирање на странски кредити (или заедничко вложување со странски партнери), како и со ориентација на зголемен извоз.

Деловните банки своите девизни средства и девизните средства од Сојузниот фонд за развој на недоволно развиените републики и краишта треба соодветно да ги насочуваат кон вложување во модернизацијата и реконструкцијата на стопанството.

7. Една од основните задачи на Општествениот план за развој на нашата Република во периодот од 1966 до 1970 година е и обновата и изградбата на Скопје, вклучувајќи ја и модернизацијата и реконструкцијата на скопското стопанство. Ова стопанство има можност со средствата на Фондот за обнова и изградба на Скопје да ја изврши оваа задача. Во овој тековен период кредитирањето на скопското стопанство треба да биде насочено во прв ред кон средствата на овој фонд.

8. За успешно извршување на програмите за модернизација и реконструкција на стопанските организации, Комората и други заинтересирани фактори треба да вложуваат напори за усогласување на производствени ориентации за да не дојде до дуплирање на капацитетите и асортиманот на производството, да дадат поттик за отпочнување на нови интеграциони зафати, да се ангажираат за приспособување на образовните институции спрема потребите на стопанството од соодветни работни и стручни кадри, да се ангажираат за пообемно и порационално користење на средствата од Фондот на неразвиените подрачја, наменети за научни и технички истражувања и да се ангажира за потесно поврзување на стопанските организации со научно-истражувачките институции.

9. Надлежните републички органи и натаму треба да преземат соодветни мерки за обезбедување редовно финансирање на модернизацијата и реконструкцијата како и за отстранување на тешкотии што се јавуваат во врска со девизниот и царинскиот режим и друго. Овие органи треба да го следат процесот на модернизацијата и реконструкцијата на стопанството и по потреба да преземат или да предлагаат соодветни мерки. Надлежните републички органи посебно треба да го следат, и по потреба и да преземат мерки, извршувањето на модернизацијата и реконструкцијата во овие области каде што Републиката учествува со свои средства.

Бр. 331

31 јануари 1968 година

Скопје

Претседател
на Стопанскиот собор,
Кемал Сејфула, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Крсте Марковски, с. р.

44

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 јануари 1968 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 30 јануари 1968 година, по претресот на материјалот — Движење на запосленоста и можностите за запослување во 1968 година, врз основа на член 158 од Деловникот на Собранието на СР Македонија, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

Со оглед на тоа што безработицата во нашата Република се оценува дека ќе биде присутна во подолг временски период, успешната реализација на политиката на запосленоста и запослувањето е можна со паралелно преземање на конкретни (оперативни) мерки за запослување како и мерки од подолгорочен карактер.

I. Оперативни мерки за запослување чии ефекти треба да се остварат во текот на 1968 година

1. Поголемо користење на производните капацитети во II и III смена ќе овозможи и поголем обем на вкупната запосленост во стопанството. Во политиката на кредитирањето на реконструкциите и модернизацијата предност треба да имаат оние работни организации кои обезбедуваат повисоко користење на капацитетите, односно (при еднакви услови) запослување во повеќе смени.

При услов капацитетите на нашето стопанство да се користат на југословенско ниво, ќе можат да се запослат поголем број нови работници. За да се добие пообјективна претстава за стварните можности за користење на капацитетите во II и III смена, Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, со Стопанската комора на Македонија, Републичкиот завод за општествено планирање, банките и Републичкиот секретаријат за труд во текот на I-то тримесечје на 1968 година треба да изработи квантифицирана програма по одделни стопански гранки и работни организации во смисла на реално утврдување на сите елементи (пласман, репроматеријали, инвестициони средства и др.), кои го условуваат користењето на капацитетите во повеќе смени. Во програмата треба да се изрази и бројот на работниците што би се запослиле при создадените услови за користење на производните капацитети во повеќе смени. Во програмата треба да се укаже и на субјективните елементи што во овој момент го успоруваат процесот на поинтензивно работење во смени во одделни стопански гранки и организации.

2. Терцијалните дејности претставуваат подрачја кое може да има знатно влијание за ублажување на безработицата и активирање на населението.

Иако преземените мерки покажаа извесни резултати, сепак се оценува дека ова подрачје е недоволно проучено од аспектот на реалните можности за поголемо апсорбирање на работната сила.

За реализација на усвоената политика за развој на терцијалните и услужните дејности и поголема запосленост во нив, треба да се активираат повеќе институции и органи, а во прв ред:

а) Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија со Стопанската комора на Македонија, Републичкиот секретаријат за труд и финансии и банките да изработи анализа во која ќе ги проучи и разработи сите аспекти за развојните можности на терцијалните и услужните дејности со квантифицирани показатели за:

— обемот и условите на средствата што треба да се ангажираат од работните организации, општествено-политичките заедници, банките и од други извори;

— бројот на лицата што ќе се запослат во овие дејности;

— даночната и кредитната политика;

— статутот на работниците што се занимаваат со изработка на домашни раковторби и заработувачка врз база на личен труд (работа на СИЦ и др.).

Оваа анализа треба да се изготви до крајот на месец март 1968 година.

б) општествено-политичките заедници, врз основа на општата анализа и претходната точка за развојот на терцијалните и услужните дејности, треба да изработат конкретни програми за развој на овие дејности на своето подрачје, при што да се имаат предвид и специфичностите на развојот на секое одделно подрачје.

3. Доделувањето на финансиски средства на стопанството во врска со решавањето на запосленоста да се врши исклучиво врз основа на економски критериуми, што значи во рамките на мерките за реконструкција и модернизација. Меѓутоа, можни се интервенции од помали размери, особено во терцијалните дејности што значително би го прошириле запослувањето. Вакви интервенции можат да извршат комерцијалните, комерцијално-инвестиционите банки од квалитетни средства на нивните подрачја. Во таа смисла нужно е Стопанската банка во Скопје да изготви соодветна препорака.

При одобрување на позајмиците да се води сметка за ефектите од запослувањето.

За баѓања кои би се оцениле како оправдани спрема критериумите, а за нивното финансирање нема квалитетни средства, комерцијалните банки да се обрнат до Стопанската банка, за да се испита како таа би ги покрила — со евентуална партиципација или под одредени услови.

Банките да се постават активно во барањето елаборати кои претставуваат запослување со ситни вложувања. Во оваа смисла и заводите за запослување треба да интервенираат со свои средства кога ќе сценат дека со релативно мали средства е можно економично запослување на безработните.

4. Концентрацијата на средствата за станбена изградба, а посебно поголемо ангажирање и орочување на средствата од фондот на средствата за изградба на Скопје за станбени и други објекти, ќе овозможи поголема станбена изградба, а со тоа ќе се создадат услови за нови запослувања.

За оваа цел Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, заедно со Стопанската комора на Македонија и Републичкиот секретаријат за труд треба да изработи програма во која ќе се предизираат условите и пласманот на средствата, ефектите во изградбата и можностите за нови запослувања. Програмата да се изработи од 29 II. 1968 година.

Соодветна програма за станбена изградба треба да изготват и општествено-политичките заедници, тргувајќи од реалните можности за ефикасно користење на средствата наменети за станбена изградба.

5. Во услови на релативно голема безработица во нашата Република, како можност за ублажување на безработицата заслужува внимание и разработката на иницијативите за отворање работи на објекти од јавен интерес (патишта, комуналии, шумување и експлоатација на шуми, мелиорации, разни објекти на село и сл.) што би се изградувале врз основа на:

— ангажирање средства од работните организации;

— ангажирање на средства од граѓаните преку самопридонес и др.;

— партиципација на општествено-политичките организации и банкарски средства.

Овој проблем треба сестрано да се проучи од републичките секретаријати за индустрија и трговија, за труд, за земјоделство и од Републичкиот завод за стопанско планирање.

6. Запослувањето во странство ќе претставува позначаен фактор во ублажување на безработицата во нашата Република.

За поорганизирано запослување во странство Републичкиот секретаријат за труд, засно со заводите за запослување, ќе преземат мерки за:

— испраќање на поголем број работници во странство во рамките на југословенската квота, а сразмерно со бројот на незапослените во Републиката;

— организирање на соодветни стручни служби од поголемите заводи за запослување и помошни тела при заедниците за запослување што ќе се занимаваат со проблемот за запослување во странство;

— ќе се помогнат и поддржат иницијативите на работните организации што се способни да преземат изградба на објекти и други деловни активности во странство како најпогодна форма за запослување во странство;

— ќе се испита можноста и условите за формирање наши претставнички тела за посредување на запослувањето во некои странски земји.

7. Подобрувањето на квалификационата структура во работните организации и приемот на млади стручни кадри отвора можности за нови запослувања.

Покрај дадените решенија со последните измени на законските прописи (Основниот закон за работни односи, Основниот закон за задолжително примање на приправници и др.) треба да се преземат и други мерки како, на пример:

— Републичкиот секретаријат за труд до крајот на јануари 1968 година да изготви закон за задолжително примање (стажирање) на млади стручни кадри, со кој ќе се утврди односот и бројот на стручните кадри што работните организации треба да ги примаат во својство на приправници;

— работните организации во рокот утврден со закон да извршат соодветни корекции на своите нормативни акти (статути, правилници и сл.) прецизирајќи ги условите за прием на работниците и посебно на младите стручни кадри и соодветно распоредување на постојните кадри според нивните квалификации;

— Републичкиот секретаријат за труд да го проучи проблемот за можноста на нови запослувања по пат на ограничување на хонорарната работа и работата на пензионираниите лица.

II. Мерки за запослување чии резултати ќе се остваруваат во подолгорочен период

1. Трајно и ефикасно решавање на проблемот на запосленоста и запослувањето е можно само преку натамошно проширување на општественото стопанство и создавање на нови капацитети.

Општествениот план за развој на СР Македонија до 1970 година го утврди обемот на инвестициите и објектите што ќе се изградат или реконструираат. Со цел да се согледаат реалните можности за запослување што се отвораат врз основа на новите инвестиции, Републичкиот завод за стопанско планирање во соработка со Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, Стопанската комора на СРМ и Стопанската банка, во текот на I-то тримесечје од 1968 година треба да изработи конкретен материјал од кој да се види колку нови работници ќе се запослат во 1968 година и посебно во наредните години во одделни гранки, а посебно во планираните објекти.

2. Општествено-политичките заедници, во рамките на инвестиционата политика, треба да ги проучат можностите и да изготват соодветни програми за изградба на такви објекти специфични по својот карактер за соодветното подрачје, економ-

ско оправдани, а од аспектот на запосленоста ќе значат можност за ангажирање и вклучување на нови работници.

3. Со оглед на установениот расчекор во минатата година меѓу стручната, професионалната и квалификационата структура на кадрите што денес се образуваат во нашите образовни установи, како и потребите од определени кадри кои се веќе согледани од стопанските организации и работните заедници од општествените дејности (што беше предмет на посебно согледување и од Собранието на СРМ), нужно ќе биде да се донесе програма за измени во мрежата на образовните институции, со цел да се задоволат сегашните и перспективните потреби на стопанскиот развој и развојот на општествените дејности.

4. Статусот и поимот на безработноста треба поопределено да се дефинира со цел да се утврди и соодветна политика на приоритети при запослувањето за која цел Републичкиот секретаријат за труд со Републичкиот завод за запослување да се ангажира за итно воведување на посремен метод за евиденција на безработните лица.

Врз основа на таквата евиденција, во текот на I-то тримесечје од оваа година ќе се изработи материјал кој ќе послужи за утврдување на селективна политика и приоритети при запослувањето.

5. За ублажување на безработицата во неразвиените краишта и републики треба да придонесе и можноста за издвојување на повеќе средства од страна на Федерацијата за оквалификување и пре-квалификација на безработните како можност за побрзо запослување.

6. Заводите за запослување, како стручни служби, имаат значајна улога во решавањето на проблемите на запослувањето и тие треба да прераснат во стручни кадровски служби особено на малите работни организации. Во таа смисла се очекуваат конкретни предлози од пратеничката комисија која работи на прашањето за поставеноста и организационата структура на заводите за запослување. Преовладува мислење дека постојните заводи се многу распепкани и кадровски неопремени, па е потребна нивна интеграција и окрупнување.

7. Постојат иницијативи од некои работни организации и општествено-политички заедници за создавање фондови за солидарност со намена средствата од овие фондови да се користат за отворање на нови работни места за запослување на безработните. Овие иницијативи се оценуваат како позитивни и треба да се поддржат и развиваат. Републичкиот секретаријат за труд ќе ги следи и проучува сите вакви иницијативи и ќе им помага на работните организации и општествено-политичките заедници за изнаоѓање на поадекватни решенија.

*

* * *

Проблемите на запосленоста и запослувањето се предмет на внимание во форумите на повеќе организации и органи (Републички совет на синдикатите, Републичката конференција на ССРМ и др.), од кои се покренати позитивни иницијативи што заслужуваат полно внимание. Сите иницијативи што се јавуваат на овој план треба да се проучуваат и интегрираат во комплексната активност за решавање проблемите во областа на запосленоста и запослувањето.

Во врска со проблемот на запосленоста и запослувањето во сојузните органи е во тек изработката на материјал кој ќе и биде презентирач на Сојузната скупштина, која се очекува во I-то полугодие на 1968 година по овие проблеми да донесе соодветен документ.

Во реализацијата на политиката за решавање и ублажување на запосленоста во нашата Република потребна е заемна поврзаност, поголема организираност и акција на сите фактори од работните организации до Републиката, со цел поуспешно да се реализираат мерките наележани во овој материјал. Во таа смисла нужни се и поврмени консултации и среќавања во рамките на општествено-политичките заедници, на ниво на Републиката, меѓу носителите на програмите и претставниците на работните и други организации.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател на Стопанскиот собор,
Кемал Сејфула, с. р.

Претседател на Републичкиот собор,
Крсте Марковски, с. р.

45)

Врз основа на член 41 од Законот за судовите од општа надлежност и член 16 став 1 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СУДСКИ ИЗЛЕГУВАЊА ИЗВРШЕНИ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКИТЕ

Член 1

Надоместоците за судските излегувања по барање на странките на судите и работниците на судовите од општа надлежност што се финансираат од Републичкиот буџет и на стопанските судови ќе се исплатуваат според одредбите на Уредбата за највисоките износи на патни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата што им се признаваат во материјални трошоци („Службен весник на СРМ“ бр. 37/65, 18/66 и 10/67) и општите акти на судовите.

Надоместоците за судските излегувања по барање на странките на судите и работниците на судовите од општа надлежност што се финансираат од буџетите на општините ќе се исплатуваат по соодветните одлуки на општинските собранија и општите акти на судовите.

Надоместоците од став 1 и 2 на овој член се исплатуваат од износот што странката однапред го внесла по налог на судот на основа член 142 од Законот за процесната постапка.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за надоместоците за судските излегувања извршени на барање од странките („Службен весник на СРМ“ бр. 32/61).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-231/1
5 јануари 1968 година
Скопје

Претседател на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-III-1967 година, страна 203, реден број 4 е запишано проширувањето на предметот на работењето на Трговското претпријатие „Бистра“ од Струмица со: промет на големо и мало со производи од следните струки: млеко, млечни производи, леб и печиво; деликатесни производи, производи на база на шеќер и какао.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 01-29 од 3-III-1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 72/67. (716)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. IV. 1967 година, страна 299, реден број 13 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделското претпријатие „Хамзали“ с. Хамзали, Струмичко, уште со: промет на сите видови земјоделско-сточарски производи на големо и мало; промет со животни намирници и куќни потреби на домаќинствата на нашето подрачје; превоз на стоки од сопствено производство и превоз на стоки на други правни и физички лица, како помошна дејност во правец во кој моторните возила одат празни; превоз на свои работници со свое моторно возило исклучиво на релацијата Хамзали — Струмица.

Проширувањето на горименуваните дејности е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 414 од 13. II. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 115/67. (712)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-IV-1967 година, страна 307, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделско-преработувачкиот комбинат „Моша Пијаде“ од Струмица, уште со: производи од гума, каучук и пластични маси; текстил, кратка и плетена стока и конфекција; галантериска и базарска стока и играчки; крзнена стока, кожа, седларска и ременска стока и прибор; железна и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор; моторни возила, резервни делови и прибор; земјоделски машини и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; нафтени деривати, мазива, уље и масти; рибарски материјали и прибор; пчеларски материјали и прибор; електротехнички материјали; бои, лакови, хемикалии и прибор; градежен материјал; санитарни и инсталациони материјали; стакло, порцелан и керамичка стока; намештај; канцеларски материјал, хартија, школски прибор и прибор за пишување; стока и сточна храна; житарици и млински преработки, семенска стока; животни намирници и предмети за домашни потреби; деликатесни производи; леб и печиво; сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна и свилена буба (кожурци); индустриски растенија и лековити растенија; мешовита индустриска стока; отпадоци стари предмети; техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетството и тоа: машини, уреди и техничко-железарска и метална стока; технички горива и мазива, резервни делови, прибор.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 30-III-1967 година на работничкиот совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 111/67. (719)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнето работно место

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК

УСЛОВИ:

Завршен правен факултет и правосуден испит. Личен доход според Правилникот за формирање и распределба на средствата за работа на судот. Молбите таксирани со 0,50 н. дин. таксена марка се доставуваат до Конкурсната комисија при Окружниот стопански суд во Битола.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (415)

Конкурсната комисија при Здравствениот дом „Кале“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место шеф во АТ диспанзер — лекар фтизиолог

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет со завршена специјализација и работно искуство над 3 години како шеф на диспанзерска служба.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на Домот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје. (416)

Конкурсната комисија за именување директор при Индустриското претпријатие „ИЗОЛМОНТ“ — Градско

распишува

К О Н К У Р С

за ДИРЕКТОР на „Изолмонт“ — Градско.

На конкурсот можат да учествуваат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршено висока, виша школа или средно образование со основни познавања на хемиските својства на битуменската суровина и техничките својства на битуменските производи наменети за градежништво.

— да има поминато најмалку 3 години практика во битуменска индустрија чија дејност е производство на битуменски производи наменети за градежништвото, по можност на раководно работно место.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи и другите нормативни акти на претпријатието.

Стан не обезбедува работната организација.

Пријавите треба да бидат комплетни со документацијата за образованието и движењето во службата. Во спротивно нема да бидат земени во разгледување.

Времето за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Резултатите ќе бидат соопштени по писмен пат од страна на конкурсната комисија по завршување на конкурсот

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ПРЕИЗБОР

а) за по еден наставник со постојанен или до-полнителен работен однос во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач за предметите:

1. Општествено и економско устројство на СФРЈ
2. Теорија на трошоците
3. Технологија со познавање на стоките и
4. Економика и организација на индустриските претпријатија.

б) за по еден асистент со постојанен работен однос по предметите:

1. Основи на книговодството
2. Основи на статистиката.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето. (332)

СОДРЖИНА

Страна

31	Резолуција за економската политика и развојот во 1968 година — — — — —	49
32	Закон за Републичкиот буџет за 1968 година	52
33	Закон за изменување и дополнување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во инвестиционата изградба на претпријатието рудници и железарница „Скопје“ — — — — —	55
34	Закон за ослободување од плаќање придонес од личен доход од земјоделска дејност	55
35	Закон за изменување и дополнување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на делот од Јадранскиот пат на територијата на Републиката — — — — —	55
36	Закон за обезбедување средства на општините за финансирање на дел од службата за јавна безбедност — — — — —	56
37	Закон за изменување и дополнување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија за финансирањето на изградбата на пругата Гостивар — Зајас — Кичево — — — — —	57
38	Одлука за давање согласност на Одлуката за определување придонес за службите за заеднички работи за II половина на 1966 година — — — — —	57
39	Одлука за образување на Економски совет	57
40	Одлука за образување на Правен совет —	58
41	Одлука за именување членови на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — —	58
42	Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Битола — — — — —	59
43	Заклучоци за модернизацијата и реконструкцијата на стопанството во СР Македонија — — — — —	59
44	Заклучоци за движењето на запосленоста и запослувањето и можностите за запослување во 1968 година — — — — —	60
45	Уредба за надоместоците за судски излегувања извршени по барање на странките —	63